



**АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ / КРЕДИТНО БАРАЊЕ  
ЗА КРЕДИТ ОД ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД (ПКФ)\***

Јавен повик бр. 1 од 2020 година  
за прибирање на апликации за одобрување кредити за финансиска поддршка на трговските друштва  
регистрали во Република Северна Македонија од ПКФ за намалување на последиците од Коронавирусот  
COVID-19

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				Пополнува РБСМ	
Целосен назив на правното лице				Архивски број	
Адреса:				Одговорен работник	
ЕМБС:		Даночен број:		Бр.кред. одлука од систем (KR2020/___)	
Тел:		Факс:			
Е-маил:					
Претежна дејност од регистрација:					
Број на вработени (биланс на успех од последна фискална година) или посебна изјава**					
Правен статус (АД, ДОО, ДООЕЛ, ЈТД, ТП,..)					
Лице за контакт:					
Телефон:					

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ДРУШТВОТО				
Име и презиме на управителот:				
Л.К. број:				
Живеалиште:		сопствено	изнајмено	стан куќа
Адреса на живеење:				
Контакт телефон:				

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧОТ-ИТЕ НА ДРУШТВОТО			
1.Име и презиме на основачот-ите/ Назив на правен субјект:			
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:			
Адреса на живеење/седиште:			
Контакт телефон:			
2.Име и презиме на основачот-ите/ Назив на правен субјект:			
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:			
Адреса на живеење/седиште:			
Контакт телефон:			

3.Име и презиме на основачот-ите/ Назив на правен субјект:	
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:	
Адреса на живеење/седиште:	
Контакт телефон:	

4.Име и презиме на основачот-ите/ Назив на правен субјект:	
Л.К. број/ЕМБС/Даноч.бр.:	
Адреса на живеење/седиште:	
Контакт телефон:	

5.Име и презиме на основачот-ите/ Назив на правен субјект:	
Л.К. број/ЕМБС/Даноч.бр.:	
Адреса на живеење/седиште:	
Контакт телефон:	

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАНИОТ КРЕДИТ				
Назив на кредитен производ:	Кредит од ПКФ-директно кредитирање			
Минимум износ на кредит:	184.000 мкд			
Компании до 10 вработени:	до 307.500 мкд			
Компании од 11 до 50 вработени:	до 922.500 мкд			
Компании од 51 до 200 вработени:	до 1.845.000 мкд			
Рок на враќање на кредитот (максимум до 2 години со вклучен грејс период до 6 месеци):		Грејс период во месеци		Рок на враќање со вклучен грејс период
Намена на кредит (за ликвидност и обртни средства)				

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА (по одобрување на кредитот)	
Деловна банка:	
Број на жиро сметка:	
Овластен потписник-ци на сметката (име и презиме,ЕМБГ, ЛК):	

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ*** (билансни позиции и показатели)		
<b>1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА</b>		
<b>а) Показател за степен на финансиска задолженост (вкупни обврски по заеми и кредити) / (главница и резерви)</b> (треба да е помал од 4, а податоците се земаат од билансот од последната фискална година)		
1.Вкупни обврски по заеми и кредити (АОП 90+ АОП 104)		мкд
2.Главнина и резерви (АОП 65)		мкд
3.Вредност на показателот (3=1/2)		/

<b>б) Показател за тековна ликвидност</b>		
<b>тековни средства / краткорочни обврски</b>		
(треба да е минимум 0,9, а податоците се земаат од билансот од последната фискална година)		
1.Тековни средства (АОП 36)		МКД
2.Краткорочни обврски (АОП 95)		МКД
3.Вредност на показателот (3=1/2)		/

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА КРЕДИТОТ	
Вид на обезбедување (меница од друштвото авалирана од еден од сопствениците)	

Дата

Потпис и печат

### Изјава на кредитобарателот

Јас долупотпишаниот/ната, се согласувам и ја овластувам Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје да може да ги собира, користи, обработува и ажурира моите лични податоци наведени во ова барање и придружната документација за целите на одобрување, склучување и реализација на договорот. Се согласувам моите лични податоци банката да ги користи за претходно наведените цели во постапка пред надлежен суд или друг државен орган, адвокат, нотар, извршител и други органи со јавни овластувања и со трети лица со кои банката соработува, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Се обврзувам навремено да ги ажурирам моите лични податоци, во спротивно банката не одговара за евентуалните штетни последици од настанатите промени.

Со потпишувањето на ова кредитно барање, потврдувам дека сите информации наведени во истото, како и сите информации во придружената документација се точни, целосни и дека ни една од нашите изјави или презентирани информации нема за цел намерно наведување на погрешни заклучоци.

### ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ КРЕДИТНО БАРАЊЕ

1. Апликација/кредитно барање (со потпис и печат) (Образец на РСМ)	
2. Тековна состојба од Централен регистар на РСМ-не постара од 6 месеци	
3. Годишна завршна сметка (со 31.12.2019г.)	
4. Доказ за немање на достасани неплатени даноци и придонеси кон државата-Уверение од УЈП	
5. Доказ за немање постапка за стечај и ликвидација -од Централен регистар на РСМ	
6. ЗП Образец	
7. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (Образец на РСМ)	
8. Изјава за постоење својство носител на јавна функција (Образец на РСМ)	
9. Изјава за проверка на кредитна изложеност (Образец на РСМ)	
10. Апликација за регистрирање на клиент- правно лице	

### НАПОМЕНА:

**Кредитните барања се доставуваат електронски на e-mail адреса: [kreditiranjecovid1@mbdp.com.mk](mailto:kreditiranjecovid1@mbdp.com.mk).**

### Забелешки:

\*Кредитното барање се пополнува електронски. Доколку не постои можност за електронско пополнување, може да се пополни рачно со јасно читливи печатни букви.

\*\*Доколку правниот субјект нема податок за број на вработени во билансот на успех, се доставува Изјава под материјална и кривична одговорност за бројот на вработени на 31.12.2019г.

\*\*\*Не важи за правен субјект ТП-трговец поединец.